



Име и презиме: _____

МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ ДО 10 000



1. Пресметај.

а) $520 \cdot 2$

$431 \cdot 9$

$46 \cdot 7$

3/

2. Пресмета ја вредноста на изразот.

а) $6 \cdot 247 - 3 \cdot 33 =$ _____

б) $(2\,802 - 2\,367) : 5 =$ _____

4/

3. Подели.

$933 : 3 =$

$62 : 8 =$

$744 : 6 =$

6/

4. Во една гајба собира 10 шишиња со сок. Колку шишиња со сок има во 138 гајби?

Решение:

Одговор:

2/

5. Ана замислила еден број. Кога тој број го поделила со 4, добила количник 25 и остаток 1. Кој број го замислила Ана?

Решение:

Одговор:

4/

6. Една пчела секој сончев ден поминува 120 km, а секој облачен ден 85 km. Колку километри поминала пчелата за една седмица, ако во таа седмица имало 4 сончеви денови, а останатите денови биле облачни?

Решение:

Одговор:

4/

7. Удвој ги следниве броеви:

а) $130 \Rightarrow$

б) $47 \Rightarrow$

в) $2\,604 \Rightarrow$

3/

8. Најди колку е половина од...

а) $64 \Rightarrow$

б) $540 \Rightarrow$

в) $8\,410 \Rightarrow$

3/


9. Пресметај.

$210 : 10 =$

$974 : 10 =$

$1\,759 : 100 =$

3/



Вкупно бодови: 30

$0 - 11 = 1$

$11,5 - 16 = 2$

$16,5 - 21 = 3$

$21,5 - 26 = 4$

$26,5 - 32 = 5$